

Бр:

15.05.2019

Скопје

**До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕНОСТ АД
СКОПЈЕ**

Предмет: КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врска: Финансиски извештаи – Биланс на успех – поединечни, неконсолидирани,
неревидирани (01.01.2019 – 31.03.2019)

Почитувани,

Во врска со објавените годишни неревидирани, неконсолидирани финансиски извештаи (**Биланс на успех**) за период **01.01.2019 – 31.03.2019** година за Аутомакедонија АД Скопје, доставуваме кратки појаснувања кон резултатите, воедно согласно последното известување од МБХВ Скопје од 03.08.2018 за измена и дополнување на Правилата за котација бр.02-830/1 од 19.06.2018.

Прикажаните финансиски резултати на компанијата Аутомакедонија АД заклучно со **31.03.2019** се презентирани согласно објективните финансиски параметри и согласно финансиско – сметководствена политика и стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско - сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди.

БИЛАНС НА УСПЕХ

- АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 01.01.2019 – 31.03.2019 година согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во износ 5.055.000,00 мкд нето добивка.

Согласно презентираниите финансиски резултати за двете последователни години за последователен период, евидентно е :

- **Зголемување на приходите од продажба за 10%** (од зголемена продажба на возила и сервисни услуги) и **зголемување на останатите оперативни приходи за 37%** како резултат на зголемување на приходите од продажба на постојани средства и вонредни приходи од наплата на отпишани побарувања.
- **Оперативните расходи** во периодот 01.01.2019 – 31.03.2019 година се зголемени за 12%, како најдиректно зголемување на набавната вредност на трговски стоки

за 16% (сразмерно на зголемување на приходите од продажба), и зголемување на останатите материјални трошоци поради вонреден расход од судски спор од околу 1.023.000 мкд.

- **Оперативната добивка за наведениот период е сразмерно зголемена** и изнесува 1.574.000,00 мкд како резултат на претходно наведените ставки поврзани со оперативните приходи и оперативните расходи.
- **Финансиските приходи се намалени**, како резултат во најголем дел поради намалувањето на приходите од дивиденди за 6% во 2019 во однос на 2018 година.
- **Финансиските расходи за камати се намалени** за 5% во анализираниот период 2019 во однос на 2018, дел со политика и стратегија на намалувањето на каматните стапки во преговори со комерцијалните банки и постигнување на подобри кредитни услови, и посветување големо внимание на нивната структура посебно поради големите инвестициони активности кои ги превзема Аутомакедонија АД во 2018 и 2019 година, финансирани во поголем дел преку инвестициони долгорочни кредити.

Согласно погоре наведеното, **нето добивката пред оданочување** е зголемена за 33% во 2019 во однос на 2018 година за наведениот период.

Со почит,

Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

